

Изложби

Комунистичкија
2. октомври 1987

Етичкото во функција на естетското

Прв биенале на младите во Музејот на современата уметност-Скопје

Почнувајќи од оваа година Музејот на современата уметност ја воспоставува манифестијата Биенале на младите, што на извесен начин претставува друга форма на презентација на творештвото на младите македонски ликовни уметници, како алтернатива на познатите изложби на Млада генерација (што оваа институција ги одржуваше секоја петта година). Годишните претставувања на сите дипломирани студенти на скопската Академија за ликовни уметности организирани во изложбените простори на градот и аналогно на тоа, нараснатиот број на ликовни творци, беа доведувани речиси во тавтолошка ситуација визави споменатите изложби на МСУ.

Сознанието за постоењето на респективилен број уметници заинтересирани за ликовната суштина што произлегува од внатре (од битието на уметноста и од битието на творецот), а не се гради исклучиво врз провокациите позајмени од простор надвор од нив (географски, национален, општествен, филозофски, идеен...) и свеста за конкретната активност на полето на самостојниот разгор на ликовниот ентитет, се од темелно значење за современата македонска уметност денес. Од тука зрелоста на ракописот и дефинираноста на ликовната мисла кај поголемиот дел од учесниците.

За оваа генерација досега беа непознати дихотомиите меѓу апстрактниот и фигутивниот исказ. А сега им звучи ахронично и поведувањето на ликовните движења од други средини (нако повеќето од авторите држат во депоата на сеќавањата одлични информации за денешните ликовни збиднувања релевантни на еден значителен географски радиус). Поинаква од претходната генерација е и нивната ослободеност од хипотеките на историјата на уметноста, како и нивната отпорност на притисокот од донеодамни забранетите сфери на „сликите“ (претставите) конзервирали во чулата и меморијата. Значи, слободно користејќи го и виденото и осознаеното познатото - и ставајќи ги одделно или заедно во нов контекст потчинет на сопствениот творечки закон (развиен и граден во два поднебје напнато од искуствата на различни културни традиции), овие млади автори бескомпромисно и спонтано зборуваат, пледираат, за една ликовна истиница што, отуѓувајќи се од конкретната стварност, сè повеќе се приближува до царството на уметничкото битие.

Сликарот Благоја Маневски гради единство од повеќе ликовни дикции, свесно поставени во антиномични односи: од акционата (на Де Кунинг), редукционистичката (на Мондриан), енформелската (на Мзв) и постгледаистичката (на Стела), создавајќи убедливо алиби за можноото смирување меѓу спротивностите

во споменатите јазици. Петре Николоски излага инсталација со богата биографија (претходно излагана во Белград, Загреб и Касел) и со уште побогата иконолошка структура. Најголемата привлечност на делото е во мајсторството - уметнички јасно да се конкретизираат суптилните слоеви на документите од животот што се основата на неговиот идеен интерес. Лицата природа на материјалот, низ вештите раце на вајарот добива епска димензија. Глигор Стефанов ја засилува асоцијативната компонента со уште понагласена драматичност и сценографичност на изразот. Како негов колористички пандан се јавуваат „сликите“ на Драган Петковиќ осветлени од блесокот на една дионарска сликарска страшт. Раскошната хроматика ги раздвижува не со помал интензитет (но на друг начин) и платната на Јован Шумковски. Поетиката на Жанета Вангели понатаму ескалира во истата онаа желба што ги храни и претходно споменатите автори: да го воспостави космичкиот принцип на ред во речиси некрофилските представи што се одигруваат на нејзината нео-експресионистичка сцена. Панчо Бакев повторно вркајќи се кон енформелот, зборува со добро совладеана метиерска синтакса.

Како контрапункт на овие чувствено обоени реакции се јавуваат автори кои заговараат една рационална концепција. „Минималистичките“ решенија на Станко Павлески со еднозначна партципација на концептуалистичкиот код, ја

подразбираат интригата меѓу физичкото и метафизичкото. Компактниот скулпторски трином на Томе Ачиевски со респекти негува класичните пластични постулати, сугерирајќи една магична врска меѓу трите водуминозни структури. Инсталацијата на Исмет Рамиќевик е осмислена на релацијата меѓу поетскиот кинетизам и сурвата и студена геометриска строгост. Нагласен социолошко -идеен ангажман(на кој не му се туѓи извесни иронично-саркастични опсервации) се чита од сликите и видео-инсталацијата на Венко Цветков, како и во скулпторско-сликарските видувања на Гоко Радовановик, односно на „Бирото за еволуција и нов концепт“ и неговите „Градски приказни“. Топлотниот сензibilitет во објектите на Гордана Николоска е во некаква интимна корелација со деликатно редуцираните форми на Марга Калајиева. Во областа на филмот, Митко Панов демонстрира едно култивирано интелектуално гледање низ отворот на камерата.

Првото Биенале на младите посочи на еден аксиолошки подем на ликовната мисла, особено во сферите на просторните, пластичните реализацији. Но, уште позначаен е фактот што овие автори самоиницијативно градат друг морален комплекс како суптигувајќи на зависното однесување и на подредената психологија тие предлагаат своја, автохтона ликовна истиница.

Сонja Абациева Димитрова